

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барање за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води, со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година, на ОЈП „ВАРДАР“ Брвеница бр.03-76/1 од 15 мај 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-74/20 од 28.5.2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 12 јуни 2020 година, донесе

## РЕШЕНИЕ

### за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ОЈП „ВАРДАР“ Брвеница за регулиран период 2021-2023 година

1. На ОЈП „ВАРДАР“ Брвеница се утврдува просечна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:
  - за 2021 година во износ од 7,46 ден/м<sup>3</sup>;
  - за 2022 година во износ од 7,59 ден/м<sup>3</sup>;
  - за 2023 година во износ од 7,72 ден/м<sup>3</sup>.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
  - минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 0,25%;
  - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 0,25%;
  - минималниот и максималниот опсег за 2023 година, изнесува 0,25%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
  - за 2021 година:
    - минимална просечна тарифа 7,45 ден/м<sup>3</sup>;
    - максимална просечна тарифа 7,48 ден/м<sup>3</sup>;
  - за 2022 година:
    - минимална просечна тарифа 7,57 ден/м<sup>3</sup>;
    - максимална просечна тарифа 7,61 ден/м<sup>3</sup>;
  - за 2023 година:
    - минимална просечна тарифа 7,70 ден/м<sup>3</sup>;
    - максимална просечна тарифа 7,74 ден/м<sup>3</sup>.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води важи за регулиран период 2021-2023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а се објавува на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а ќе се применува од 1 јануари 2021 година.

### **Образложение**

ОЈП „ВАРДАР“ Брвеница, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година, бр.03-76/1 од 15 мај 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр. 08-74/20 од 28 мај 2020 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата ОЈП „ВАРДАР“ Брвеница ја достави следната документација:

1. Прилог 1 – пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 – изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

### **Доставени податоци**

ОЈП „ВАРДАР“ Брвеница во барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за базната 2019 година:

Опис	2019
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	240.076
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	0
Трошоци за осигурување на основни средства	7.457
Бруто плати	1.148.664
Други услуги	431.651
Останати и вонредни трошоци	497.642
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	571
<b>Вкупно оперативни трошоци</b>	<b>2.326.061</b>
<b>Остварена просечна пондерирана тарифа</b>	<b>0,00</b>

- Податоци за регулираниот период :

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	2.290.976	2.330.305	2.370.276
Амортизација	денари	0	0	0
Средства за ликвидност	денари	11.455	11.652	11.851
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	0	0	0
Принос на регулирани средства	денари	0	0	0
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
<b>РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)</b>	денари	<b>2.302.431</b>	<b>2.341.956</b>	<b>2.382.127</b>
<b>Количина</b>	м <sup>3</sup>	<b>300.869</b>	<b>300.869</b>	<b>300.869</b>
<b>Просечна тарифа</b>	ден/м <sup>3</sup>	<b>7,63</b>	<b>7,76</b>	<b>7,90</b>
<b>Минимална просечна тарифа</b>	ден/м <sup>3</sup>	<b>7,61</b>	<b>7,75</b>	<b>7,88</b>
<b>Максимална просечна тарифа</b>	ден/м <sup>3</sup>	<b>7,65</b>	<b>7,78</b>	<b>7,92</b>

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 28 мај 2020 година го објави Барањето на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, во дневниот весник „Вечер“ и во дневниот весник „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 9 јуни 2020 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ОЈП „ВАРДАР“ Брвеница за регулиран период 2021-2023 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

Согласно член 5 од Деловникот за работа бр.01-898 од 30 март 2020 година а имајќи ја во предвид прогласената вонредна состојба во Република Северна Македонија, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 12 јуни 2020 година, одржа седница без подготвителна седница.

## Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води за регулиран период 2021-2023 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	2.217.344	2.255.397	2.294.079
Амортизација	денари	22.746	22.746	22.746
Средства за ликвидност	денари	11.200	11.391	11.584
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	0	0	0
Принос на регулирани основни средства	денари	0	0	0
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
<b>РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)</b>	денари	<b>2.251.291</b>	<b>2.289.534</b>	<b>2.328.409</b>
<b>Количина</b>	m <sup>3</sup>	<b>300.869</b>	<b>300.869</b>	<b>300.869</b>
<b>Просечна тарифа</b>	ден/m <sup>3</sup>	<b>7,46</b>	<b>7,59</b>	<b>7,72</b>
<b>Минимална просечна тарифа</b>	ден/m <sup>3</sup>	<b>7,45</b>	<b>7,57</b>	<b>7,70</b>
<b>Максимална просечна тарифа</b>	ден/m <sup>3</sup>	<b>7,48</b>	<b>7,61</b>	<b>7,74</b>

По извршената анализа на реализираните оперативни трошоци од првиот регулиран период и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2021 – 2023 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се пресметани согласно остварените трошоци во 2019 година помножено со клуч на распределба од 55%, зголемени за стапка за инфлација, и истите изнесуваат 554.128 денари за 2021 година, 562.440 денари за 2022 година и 570.876 денари за 2023 година;
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 25.301 денари за 2021 година, 25.681 денари за 2022 година и 26.066 денари за 2023 година;
3. Трошоците за осигурување на основни средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 6.686 денари за 2021 година, 6.793 денари за 2022 година и 6.902 денари за 2023 година;
4. Трошоците за бруто плати за 2021 година се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 817.871 денари за 2021 година, 834.469 денари за 2022 година и 851.391 денари за 2023 година;
5. Другите услуги се пресметани согласно остварените трошоци во 2019 година и распределени со клуч на распределба од 20%, зголемени за стапка за инфлација, и истите изнесуваат 352.398 денари за 2021 година, 357.684 денари за 2022 година и 363.049 денари за 2023 година;
6. Останатите и вонредните трошоци се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 458.479 за 2021 година, 465.811 денари за 2022 година и 473.237 денари за 2023 година

7. Даноците, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 2.481 денари за 2021 година, 2.519 денари за 2022 година и 2.588 денари за 2023 година.

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга е пресметана согласно остварените трошоци за амортизација во 2019 година и распределени со клуч на распределба од 20%, и истите изнесуваат 22.746 денари за 2021 година, 22.746 денари за 2022 година и 22.746 денари за 2023 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 11.200 денари за 2021 година, 11.391 денари за 2022 година и 11.584 денари за 2023 година.

При утврдување на количината на одведена урбана отпадна вода за регулираниот период, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го примени принципот 1:1, односно ја изедначи просечната потрошувачка по лице за дејностите снабдување со вода за пиење или водоснабдување и собирање и одведување на урбани отпадни води.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води да изнесува 7,46 ден/m<sup>3</sup> за 2021 година, 7,59 ден/m<sup>3</sup> за 2022 година и 7,72 ден/m<sup>3</sup> за 2023 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите и даноците утврдени со закон. Исто така во процесот на донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води ОЈП „ВАРДАР“ Брвеница треба да ги има во предвид ефектите од измена на постојната тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води во крајната цена на водната услуга која се фактурира до крајните корисници во подрачјето на општина Брвеница.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ОЈП „ВАРДАР“ Брвеница ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води изнесува 0,25% за сите три години од регулираниот период.

ОЈП „ВАРДАР“ Брвеница при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга и амортизацијата на сопствените основни средства, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ОЈП „ВАРДАР“ Брвеница да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-74/20  
12 јуни 2020 година  
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за  
енергетика и водни услуги на  
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски